

Здружението „Креативни и Активни“ од Струга за потребите за спроведување на проектот: „Декада на припадност-славење на различностите“, финансиран од Европската Унија (ЕУ), програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014 , Support to Civil Society Organisations under the Civil Society Facility and Media Freedom Action 2014, Budget line: 22.020401 , Reference: EuropeAid/136-992/DD/ACT/МК објавува:

## ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 05/2017

За набавка на услуги за ангажирање на (1) модератор за фокус групи

Двојната функција на Охридскиот Рамковен Договор во Република Македонија придонесува кон зголемување на внатрешната кохезија но и отворање на патот на државата кон европските и евро-атланските интеграции. Тоа се укажува во говорот на Борис Трајковски, претседател на државата, во 2001 година пред Парламентот, при предлагањето на Уставните амандмани, но исто така од меѓународната заедница со барање да се обрне внимание на „духот на договорот,“ кој укажува на пристапот по кој треба да се водат заедниците при решавање на меѓусебните односи и односите во државата. Со влегување на Охридскиот Рамковен Договор во втората декада од имплементацијата, важно е да се истражува перцепцијата на граѓаните во југозападниот регион на Р. Македонија (поточно Струга, Охрид, Дебар и Кичево), за тоа колку граѓаните го знаат ОРД но исто така што значи и што претставува ОРД во локално ниво. Перцепцијата на локално ниво особено ќе се фокусира за прашања поврзани со меѓукултурната комуникација, културниот и демократскиот плурализам, стандардите за професионално известување, родовата политика, која меѓу другото, треба да ги содржи етичките вредности поврзани со почитување на разновидноста и инклузијата, човековите права и недискриминацијата.

### Инструкции за апликантите

#### 1. Договорен орган

Здружение „Креативни и Активни“ од Струга, со адреса на ул.„Туристичка“ бб Струга , [www.creativeactive.org](http://www.creativeactive.org) има потреба од набавка на услуга за ангажирање на (1) модератор за фокус групи за активноста истражување на јавното мислење.

#### 2. Предмет на договор за набавка на услугата

Ангажирање на (1) модератор за фокус групи за активноста истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните во југозападниот регион на Р. Македонија (поточно Струга, Охрид, Дебар и Кичево), за тоа колку го знаат, што значи и што претставува ОРД во локално ниво.

За реализација на оваа проектна задача се ангажира еден (1) модератор за фокус групи за



активноста истражување на јавното мислење кој има искуство во одржување на фокус групи, тркалезни маси, дебати, модератор, јавни дебати.

### 3. Опис на услугата

Конкретната цел на задачата е да се ангажира (1) модератор за фокус групи за активноста истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните во југозападниот регион на Р. Македонија (поточно Струга, Охрид, Дебар и Кичево), за тоа колку граѓаните го знаат ОРД но исто така што значи и што претставува ОРД во локално ниво. Ќе се одржуваат фокус групи во овој регион со цел да се соберат податоци од терен во однос на перцепцијата на ОРД во локално ниво.

Специфични цели:

-одржува 10 фокус групи во регионот (Струга, Охрид, Дебар и Кичево).

### 4. Временска рамка и локација

#### Период

Услугата треба да се испорача во периодот 06/2017 – 09/2017, и тоа 10 дена во период од 4 месеци.

#### Локација

Модераторот ќе ја врши својата работа во областа на проектот Струга, Охрид, Дебар и Кичево, како и во просториите на Социјалниот клуб Комбинати во Струга, Македонија.

Здружението „Креативни и Активни“ од Струга го задржува правото на измена на временската рамка и испораката на наредната услуга од страна на добавувачот во зависност од потребите на идните активности во рамките на проектот.

### 5. Административни информации

#### Данок и ДДВ аранжмани

Сите проекти финансирани од ЕУ се ослободени од ДДВ. Под никакви околности ДДВ не може да се плати од програмата на Заедницата.

#### Надомест

Дневницата за модератор изнесува 110 евра дневно.

### 6. Изготвување на апликациите

Набавката ќе се реализира од страна на добавувачот со искуство за испорака на ваков тип на



услуги. „Креативни и Активни“ од Струга во согласност со одредбите на договорот со донаторот, спроведува ограничен повик со прибирање на најмалку 3 понуди.

Апликацијата треба да се состои од:

- Кратка биографија (CV) и
- Финансиска понуда

## 7. Начин на доставување на апликациите

Апликациите да се доставуваат по електронски пат на [info@creativeactive.org](mailto:info@creativeactive.org).

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето 15.05.2017 и краен рок за аплицирање е **29.05.2017 година**.

Апликациите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние што не се изработени според барањата во повикот, нема да бидат земени предвид.

## 8. Услови и начин на плаќање

По потпишување на договорот за испорака на услуги, плаќањето ќе биде еднократно по одржување на сите фокус групи планирани во регионот каде се спроведува проектот.

Сите трошоци кои можат да произлегуваат од спроведувањето на активноста се на товар на модераторот.

## 9. Постапка за избор

Критериуми за доделување на договор

Изборот на добавувачот ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната апликација.

Опис на производ/услуга	Бодови
1. Искусво во областа и на слични задачи	80
2. Финансиска понуда	20
<b>Вкупно бодови</b>	<b>100</b>



## **10. Отворање на апликациите**

Апликациите ќе се разгледуваат од комисијата за евалуација на ден 30.05.2017 година, во 12 часот, во просториите на Social Club Kombinati во Струга.

## **11. Известување на апликантите**

Сите апликанти кои учествувале во постапката за доделување на договор за набавка со прибирање на апликации ќе бидат писмено известени за изборот на најквалитетна апликација во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот.



Decade of Belonging - Celebrating Diversity

This project is funded by the European Union